



Име на добавувачот

**АУТОМОБИЛИ ГРУП СКОПЈЕ**

**ПОНУДА ЗА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ**

ИНФОРМАТИВНА ПОНУДА 3 ГОДИШНИ РАТИ

Корисник на лизинг:	
Предмет на лизинг:	<b>JAGUAR E-PACE AWD</b>
Бруто набавна цена €	<b>45.900,00 €</b>
Набавна цена без ДДВ €	<b>38.898,31 €</b>

Учество од нето цена (%):	<b>21%</b>	
Учество од бруто цена (%):	<b>34,00%</b>	Учество од бруто цена (EUR): <b>15.607,76 €</b>
Број на годишни рати	1 Рати	
Траење на лизингот	<b>24 Месеци</b>	
Вкупен број на рати	2 Рати	

Почитувани,  
во согласност со Вашето барање Ви доставуваме необврзувачка понуда со следните услови:

	€ Евра	МКД Денари
1. Набавна вредност без ДДВ	38.898,31 €	2.405.860,17 МКД
2. Учество од набавната вредност без ДДВ	8.145,31 €	503.787,12 МКД
3. Финансиран износ	30.753,00 €	1.902.073,05 МКД
4. Рата	<b>16.656,38 €</b>	<b>1.030.197,01 МКД</b>
5. Трошоци за обработка (со ДДВ)	390,15 €	24.130,78 МКД
6. Трошоци за регистрација (со ДДВ)	28,81 €	1.782,00 МКД
7. Трошоци за Централен регистар	14,39 €	890,00 МКД
8. Основица за ДДВ 18%	41.458,06 €	2.564.181,14 МКД
9. ДДВ	7.462,45 €	461.552,61 МКД
<b>10. Уплата на почеток: (2+5+6+7+9)</b>	<b>16.041,11 €</b>	<b>992.142,50 МКД</b>

Напомена: Сите износи се пресметани во евра, а се плаќаат во денари по курс: Продажен курс за ЕУР на ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје на денот на уплатата.

**Осигурување на предметот на лизинг:**

Корисникот на лизинг е обврзан да го осигура предметот на лизинг во некоја од следните осигурителни компании (ВИНЕР, Триглав, Еуролинк, Кроација), а по избор на корисникот на лизинг и тоа од следните ризици: целосно КАСКО осигурување за целото времетраење на лизингот, вклучувајќи и додаток во случај на кражба и проневера.

Корисникот на лизинг ги врши сите плаќања во денарска противвредност по продажниот курс на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на денот на плаќањето.

Набавната вредност (основата за калкулација) ги содржи сите трошоци до регистрација. Во калкулацијата не се вклучени трошоците за технички преглед, каско и задолжително осигурување (АО полиса) кои корисникот на лизинг ги плаќа сам пред превземањето на предметот на лизинг.

При потпишувањето на договорот, а пред превземањето на предметот на лизинг, корисникот ги плаќа учеството, трошоците за обработка, регистрација и за Централен регистар.

За периодот од плаќањето на предметот на лизинг на добавувачот до првата лизинг рата се пресметува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка за финансирање.

Првата лизинг рата доспева за наплата на првиот работен ден од месецот кој следи по месецот кога е превземен предметот на лизинг.

За клиенти кои ќе отворат сметка во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје или префрлат плата или платен промет, каматната стапка ќе биде намалена за 0,5%.

Оваа понуда е од информативен карактер, подложна на промени, не создава обврска за склучување на договор. Предуслов за склучување на договор за финансиски лизинг е проверка на бонитетот на подносителот на барањето за финансирање и отварање на трансакциска сметка во Шпаркасе Македонија АД Скопје.

Со почит,  
ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје